

The background features a vibrant blue gradient. At the top, there are several light blue, stylized clouds. At the bottom, there is a white and light blue silhouette of a city skyline with various building shapes. The main text is centered in the upper half of the image.

Човек – поим, значење, почит

Изработиле:ИЗ

Ментор:Маја Тефова

Што означува човекот?

Главната улога во општеството ја има човекот. Секој од нас различно го дефинира човекот. Според нашите заеднички размислувања, добиваме една цел. Мислењата треба да се искрени и само така ќе ја разбереме таа цел. Неколку креативни мисли за дефинирање на човекот се следните:

-Човекот се образува и ги вреднува своите постапки и чекори.

-Човекот е суштество кое се ориентира и преживува според некоја замисла или цел.

-Човекот има право на свое мислење.

-Човекот може да се справи со се! Но, почнува од себе.

-Човекот е битие коешто основа свој живот, се образува и ги сфаќа моралните и етичките вредности.

-Човекот е суштество коешто размислува и одлучува во општеството.

-Секој човек има право на збор.

Како меѓусебно се прифаќаат луѓето?

Во секојдневниот живот се среќаваме со различни луѓе. Луѓето се различни и имаат свој посебен карактер. Некој помалку ја цени вредноста на другиот човек, а некој повеќе. Имаме своја добра и лоша страна, но треба да ја знаеме границата. Меѓусебно да се прифатиме такви какви што сме и да не се делиме.

Денес, во светот луѓето не се мислат за еднакви меѓусебе. Често се критикуваат и не се сметаат за исти. Љубовта треба да преовладува во сите. Со омраза не се постигнува ништо добро.




Човекот во светот и опасностите околу него

Најголемите опасности во светот се предизвикани од човекот. Сепак, постојат и опасности од природна појава. Секоја опасност може да остави последица кај човекот. Денес, постојат многу опасности предизвикани од човекот, без да се помисли за последиците.



- Една опасност претставуваат земјотресите. Во голем дел од светот има силни земјотреси. Тука настапува рушењето на објекти и повредени лица.
- Следна опасност се поплавите. Доколку има голема поплава, повторно има повредени лица. Со денови се трага по преживеаните лица, но за жал некои не успеваат да преживеат.
- Опасност претставува и громот. Отскокот на притисок, температура и молња создава брзо ширење на воздухот и се создава гром. Исто така, може да има и повредени.




Опасности предизвикани од човекот

Опасностите предизвикани од човекот се најзастапени во светот. Се создаваат различни нешта кои го нарушуваат нашето здравје. Најголема опасност за човекот е самиот човек. Сам на себе си наметнува зло, за кое подоцна се обвинува.

Оружјето и експериментите во лабораториите влијаат на лош начин. Оружјето често се користи во некои држави, а со тоа може да настрада и голем дел од населението. Од експериментите се шират различни гасови коишто ги вдишуваме.

Фабриците исто така претставуваат непријател. Со ослободување на различни хемикалии се загадуваат воздухот и водата.



- Друга опасност претставуваат алкохолот и дрогата. Со нивно користење луѓето се менуваат физички и психички. Се појавуваат различни недостатоци и го прават човекот зависен.

- Болестите исто така претставуваат опасност. Тие многу лесно се пренесуваат.

- Најголема опасност е и глобалното затоплување и климатските промени.

Една од опасностите во некои делови од светот е и малиот број на население. Тоа означува исчезнување на човештвото од тој дел.

- Несогласувањаната на луѓето во општеството претставуваат проблем. Ова не претставува опасност, но претставува голем проблем. Решавањето на проблемот заеднички е најдобриот начин. Да се интегрираме постојано. Да бидеме совршени.